

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Смартфит Капа Италиа С.П.А, со регистрирано седиште на адреса Виа Винченцо Монти 12, Милано, Италија, доставено преку Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **06.09.2021** година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **Смартфит Капа Италиа С.П.А**, со регистрирано седиште на адреса Виа Винченцо Монти 12, Милано, Италија, ќе стекне контрола над **Картиера ди Верзуоло**, со регистрирано седиште на адреса Виа Бенињо Креспи, поштенски број 20159, Милано, Италија, по пат на Договор за купопродажба на удел, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност** со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **12.08.2021** година е доставено известување за концентрација, кое е дополнето на **17.08.2021** година од Смартфит Капа Италиа С.П.А, со регистрирано седиште на адреса Виа Винченцо Монти 12, Милано, Италија, со која ќе стекне контрола над Картиера ди Верзуоло, со регистрирано седиште на адреса Виа Бенињо Креспи, поштенски број 20159, Милано, Италија, по пат на Договор за купопродажба на удел.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Смарфит Капа Италија С.П.А - („СКИ“) е на чело на работењето на Смарфит Капа Груп во Италија. СКИ е активна во производството и маркетинг на хартија за пакување, отпадна хартија, брановидна и литографски пакувања, и дизајн, производство, монтажа, продажба и/или издавање механизирани решенија за пакување. Производството на брановидна амбалажи е основната дејност на СКИ.

СКИ е контролирана од Смарфит Капа Груп плц - („СКГ“), ирското матично друштво на групацијата, котирано на берзите во Даблин и Лондон и вклучено во индексот FTSE 100. СКГ е активна во индустријата за брановидна пакувања и произведува решенија за хартиени пакувања на глобално ниво. Седиштето на СКГ е во Даблин, Ирска.

СКГ нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Република Северна Македонија, но остварува приходи од продажба.

Каритера ди Верзуоло е бизнис составен од (1) Фабрика за хартија и (2) Фабрика за когенерација, лоцирано во Верзуоло, Италија, во моментов директно и/или индиректно контролирано од Бурго Груп С.п.А. - („Бурго“). По завршувањето на конверзијата на почетокот на 2020 година, фабриката произведува картони, односно хартија за коругатори, користејќи само рециклирани влакна. Фабриката за когенерација се наоѓа во Фабриката за хартија и е дизајнирана да ги покрие енергетските потреби на Фабриката за хартија.

Бурго е производител на пулпа и хартија. Дејностите на Бурго се фокусираат на производство на обложена графичка хартија, главно за списанија и весници со различни оценки и квалитети (механичка обложена хартија и обложена хартија без дрво), необложена графичка хартија, главно за книги и канцелариски материјал (необложена хартија без дрво), пулпа од кратки влакна, од која поголемиот дел се користи за производство на интерна графичка хартија, специјална хартија, главно за пакување и етикети, и рециклирани картони за пакување, што ги користат монтерите на кафеави кутии. Покрај тоа, Бурго исто така спроведува активности за факторинг и е активен во енергетскиот сектор.

Каритера ди Верзуоло нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Република Северна Македонија, но остварува приходи од продажба.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација,

иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски